

ВАЖНОСТА НА РЕПРОДУКТИВНОТО ЗДРАВЈЕ



ЗДРАВСТВО

Според статистичките податоци направени во 2006 година, регистрирани се вкупно 6.164 абортуси или 27,3 абортуси на 100 живородени деца. Стапката на регистрирани абортуси на 1.000 жени на возраст од 15 до 44 години во 2006 година во Македонија изнесува 13,6.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

Природниот прираст на земјава драстично се намалува. Од 9,8 промили природен прираст на 1.000 жители во 1991 година, тој во 2007 година се намалил на 2 промила, за во 2008 година да падне на 1,5 промили. Минатата година во земјава се родиле 22.688 бебиња. Овие поразителни податоци ги презентираше д-р Јованка Костовска, раководител на секторот за превентивна здравствена заштита при Министерството за здравство, на Конференција за репродуктивно и сексуално здравје, која неодамна се одржа во организација на македонското Министерство за здравство и Министерството за здравство на Република Турција во соработка со Фондацијата за економско и стратешко истражување.

Како што понатаму тој потенцираше, со современата здравствена политика се очекува да се достигнат поголеми остварувања во областа на планирањето на семејството, сексуалното и репродуктивното однесување на младите и воопшто на граѓаните, безбедно мајчинство и зголемување на еднаквоста меѓу половите.

Дел од тие напори, појасни министерот, се насочени кон намалување на несаканата бременост, обезбедување услови за сигурен и безбеден абортус преку донесување и примена на националното законодавство, како и обезбедување соодветни услуги за планирање на семејството, превентивни мерки и мерки за гарантирање на достапноста на модерните контрацептивни средства.

"ПРИРОДНИОТ ПРИРАСТ СЕ НАМАЛУВА, ТОА Е ЛОШО"

"Природниот прираст се намалува. Тоа е лошо. Значи, раѓањата се намалуваат, бројот на смртните случаи се зголемува. Токму затоа се воведува и стратегијата за демографски развој со цел да се зголеми наталитетот во државата сè додека има општини со негативен природен прираст", објасни Костовска.

"Министерството за здравство на Република Македонија е посветено и става акцент на репродуктивното здравје, на здравјето на жената и на детето преку бројни проекти спроведени минатите месеци, како што се, воведување на ХПВ вакцината, вакцина за заштита на децата од менингитис, бесплатни ПАП тестови за детекција на карцином на грлото на матката, кои оваа година прераснуваат во систематски скрининзи. Важноста на репродуктивното здравје за севкупниот развој е приоритет на глобално ниво и е содржана во многу меѓународни стратешко-развојни документи, кои ги обврзуваат земјите-потписнички да инвестираат во репродуктивното здравје, обезбедувајќи квалитетни услуги за планирање на семејството достапни за сите, што ќе придонесе за намалување на сиромаштијата и за постигнување на другите развојни цели", истакна на Конференцијата македонскиот министер Бујар Османи.

Според македонскиот министер Османи, по воведувањето на новата ХПВ вакцина за девојчињата, како и заштита на децата од менингитис, се подготвува ПАП тестовите да бидат задолжителни за сите жени во земјава.

"Во Прилеп и во Гостивар годинава ќе бидат подготвени два пилот-проекти. Жените од овој регион ќе бидат повикани да направат тестирање на грлото на матката", вели Османи и додава дека и во иднина Владата ќе подготвува проекти со кои ќе се подобрува сексуалното и репродуктивното здравје на жителите во земјава, што е добра основа за здраво семејство.

Според професорот Ферит Саракотлу, претставникот на Фондацијата за економско и стратешко истражување ЈИСАВ, нашата земја успешно ги турка здравствените реформи и тие планираат да го применат во нивниот здравствен сектор нашето позитивно искуство.